

Потписниците на Договорот од Пржино немаат намера да ја демократизираат земјата – Слободна Македонија



Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) смета дека договорот на партиите за медиумите е обична политичка фарса и не обезбедува вистински реформи во нив: „Во овој договор нема одржливи решенија, со кои ќе се ослободат медиумите од контрола на партиите. Напротив, договорот уште повеќе ќе го партизира медиумскиот систем.“

ЗНМ укажува дека Агенцијата за медиуми и Македонската радио телевизија остануваат под контрола на владејачките партии: „Ново е што можност да врши притисок врз овие институции добива и опозицијата. Место независно и професионално регулаторно тело и МРТ, сто дена пред избори ќе имаме институции растргнати меѓу партиските интереси и влијанија.“

За ЗНМ е неприфатливо формирањето на ад-хок партиско тело во рамките на Агенцијата за медиуми кое треба да го мониторира известувањето на медиумите сто дена пред изборите: „Единствено решение е избор на нов Совет на Агенцијата, каде ќе се изберат независни и стручни лица. Затоа, ЗНМ нема да учествува во партиските консултации за формирање на ова тело, затоа што не сакаме да легитимираме неодржливи и партиски решенија, кои нема да бидат во интерес на новинарите.“

ЗНМ укажува и дека е апсурдно решението за МРТ: „Партискиот уредник на власта, ќе се замени со партиски послушник од опозицијата. Со тоа, уште повеќе ќе се засили партискиот притисок врз МРТ, која место сервис на граѓаните, ќе биде заложник на партиските интереси“.

Според ЗНМ, јавниот сервис треба да се департизира: „Ако сакаме независен и професионален јавен сервис, раководните структури на МРТ треба да се департизираат и да се обезбеди независен и одржлив извор на финансирање“.

Заклучокот на ЗНМ е дека нема политичка волја за вистински реформи во медиумите: „Со жалење констатираме дека во Македонија нема политичка волја за вистински реформи во медиумите. Очигледно е дека потписниците на Договорот од Пржино немаат намера да ја демократизираат земјата, а уште помалку да ја интегрираат во ЕУ и НАТО.“

- ○ ДА
- ○ НЕ